

Д-р Секула МИРЧЕВСКИ

ОДГЛЕДУВАЊЕ НА ВЕШТАЧКИ ПОДИГНАТИ ИГЛОЛИСНИ КУЛТУРИ ОД ЦРН БОР

В О В Е Д

По успешното пошумување на голините во СРМ, не е посветувано никакво научно-стручно внимание на нивното одгледување. Колку културите биле помлади, толку помалку доаѓале до израз. На културите се собира и најмала дрвна маса и мал е прирастот, но токму тие култури во потрајноста на производството — во иднина, имаат огромно значење. Одгледувањето на вештачки подигнатите иглолисни култури е многу важно денес, отколку порано, зашто површините под нив од година на година стануваат сè поголеми. Долгорочната Програма за пошумување на голините во СР Македонија, ако не биде поткрепена со научно-стручни испитувања и сознанија за одгледувањето на тие култури ќе има за последица големи неуспеси во потрајноста, квантитетот и квалитетот на идните насади. Таква е состојбата со културите кои се подигнати пред повеќе од 25 години. Оттаму и прашањето за мерките за одгледување и квалитетно одржување и унапредување на вештачки подигнатите иглолисни култури, се повеќе нужно се поставува во прв план на одгледувачите на шуми. Важноста на овој проблем запртана е и со Програмата со која до 2000-та година, а можеби и доста порано, во Македонија ќе бидат пошумени сите голини, што би изнесувало цда 55—65.000 ха. Според тоа, проблемот на развиток преку мерки на одгледување на шумските култури е многу сложен и акутен, а во најблиска иднина ќе стане уште поактивен.

Трудот е финансиран од средствата на Интересната заедница за финансирање на научните дјности на СРМ.

Во Македонија овој проблем досега не бил зафатен за решавање, а познато е дека нашата република во поглед на вегетацијата претставува интересно подрачје, бидејќи го зазема централниот дел на Балканот, каде што се сукобуваат влијанијата на медитеранската и континенталната клима. Според тоа, и внесените алохтони видови во вештачките шумски култури ќе имаат посебни одгледувачки мерки.

При пошумувањето на голините во Македонија, на црниот бор му се посветува големо внимание и тој зазема важно место. Пред белиот бор, дуглазијата, смрчата, елата и некои лисјари, тој претставува вид кој веднаш по војната најмногу е употребуван во шумско-културните работи. Оттогаш па се до донесувањето на долгорочната Програма и нејзиното спроведување, во пошумувањето на голините зазема прво место во скромната листа на видовите за пошумување. Поради тоа, во овие наши почетни изучувања, кои траеја само пет години, се одлучивме првите огледни површини да ги поставиме во црн-борови култури, а на јавноста да ѝ ги презентираме нашите почетни резултати.

ЦЕЛ И МЕТОД НА ИЗУЧУВАЊАТА

Основната цел, поставена за решавање, е да се изучат методите на одгледување во површински најзастапените иглолисни култури во Македонија. Со оваа задача треба да се изанѓдат најповолните методи на одгледување, преку кои би се создале услови за одржување и наголемување на квалитетна продукција по дрвна маса во култури од црн бор, а во смисла на следново: Со кој интензитет на чистења и прореди, во густо пошумуваните црно-борови култури, ќе се добие максимален и квалитетен прираст по височина и прираст по дебелина. Според тоа, целта на изучувањата беше и треба да продолжи на трајно поставените компаративни површини, да ги изучиме најповолните методи на одгледување преку интензитет на прореди, кастрење на гранки и слично, со единствена основна цел да се добие позитивна стартна основа за понатамошна квалитетна продукција на дрвна маса и други општи корисни функции на идните насади.

Методите на изучувањата условуваат тие да бидат комплексни, при што биолошко-кулитетената структура и другите структурни карактеристики се земаат како егзактни мерни елементи. Од ова, пак, се гледа дека изучувањата имаат теренски и лабораториски карактер, а се одвиваат во две фази. Во првата фаза се пристапи кон поставување огледни површини. Трајните огледни површини се со толкува големина, во кои беше можно изведување на одгледувачки зафати, а тоа значи дека не може да бидат помали од $1/2$ ха. По ограничувањето на површините, извршено е ортогонално снимање, при кое во карта со $R=1 : 100$ нанесена е локацијата на стеблата и хоризонталната проекција

на нивните круни. Сите стебла во одгледуваната и контролната површина нумерирали се со реден број од 1 до n и на височина од околу 1,50 м. Местото на височина од 1,30 м, на кое е мерен градниот дијаметар, обележано е со точка и со истата боја како и броевите. На секое стебло, кое е затечено во површината, снимени му се следниве елементи:

1. Вкупна височина, мерена со летва и со точност до 10 см.
2. Дијаметар на стеблата на 1,30 см. мерен со прецизна клупа и со точност до 1 мм.
3. Категоризација на стеблата и тоа:

- Во биолошки класи (во горниот, во средина и во долниот кат).
- Во квалитетни групи (со добар, среден и лош).
- Во квалитет на круните добри, средни и лоши).
- Во витални групи: (многу витални, нормално витални и слабо витални).



Сл. бр. 1. Општи просторен изглед на цриборова култура
(состојба пред првата прореда)

— Во развојни тенденции: (напрадни, ги следи и заостануваат).

— Во одгледувачка ууга: (одбрани стебла, корисни стебла и штетни стебла).

— Одгледувачки зафат: со одгледувачкиот зафат вршевме селективна прореда и позитивно одбирање, тоест издвојување најдобри единки во горниот кат, потоа вадење на најштетните во однос на одбраните, без оглед дали стеблото кое се вади е добро или лошо.

Со изучувањата беа зафатени повеќе локалитети во Македонија, а за ова прилика ќе ги прикажеме резултатите од изучувањата со црнборови култури на местото викано „Иванов дол“

— Кичевско, чиј општ просторен изглед е даден на слика бр. 1.

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА

1. Генеза и старост на црнборовите култури

Црнборовата култура е подигната во жардони — риги, со растојание еден од друг на околу 1,50 м, а растојанието на садница од садница во жардоните на околу 0,40 м, со вкупен број на садници како во површината за одгледување, така и во контролната површина кој при снимањата изнесуваше 5.650 броја на 1 ха. При поставувањето на трајните огледни површини (21. XI. 1976 година) културите беа со старост од 19 години. Садниците биле произведени по класичен начин во расадникот во Крушине, кој се наоѓа во непосредна близина, а провиницијата на семето засега е непозната.

2. Структура по број на стебла по деблински степени во одгледувана и неодгледувана (контролна) црнборова култура

Структурата по број на стебла во проредуваната црнборова култура пред, по првиот зафат и по четири години, прикажана е во графикон бр. 1. Од него се констатира следново:

Во површината за одгледување, пред првата прореда (21. XI. 1976) се регистрирани 5.650 стебла на 1 ха, од кои 79,6% припаѓаат на стебла со граден дијаметар од 6,6—27,5 см, а 20,4% на стебла со дијаметар од 2,6—6,5 см. Учество на црниот бор е 99,6%, додека 0,4% се од даб плоскач, кој е природно застапен.

При изведувањето на првата прореда истата година, дозначени се за сеча 2.525 стебла или интензитет на зафатот од 44,7% по број на стебла. Со оваа прва прореда, 100,0% извадени се стеблата со граден дијаметар од 2,6—5,5 см, како и 100,0% извадени се стеблата со граден дијаметар поголем од 23 см. Тоа покажува дека е извршена санитарна сеча на сите невитални, заболени и полуживи стебла од третиот кат на културите како и на најкрупно димензионираните стебла, кои го оневозможуваат нормалниот развој на одбраните стебла. Во останатите деблински степени од 8,6—20,5 см, процентот на проредата се движки

од 0,0 до 50,0%, што пак зависело од одгледувачката улога и развојната тенденција на одбраните стебла во културата.

По четири вегетациони периоди на развој, во одгледуваната површина (7. XI. 1980), по број на стебла констатирана е следнава состојба:

Вкупниот број на стебла изнесува 3.100 броја на 1 ха. Природно изумреле 25 стебла на 1 ха, ил и процент на природно изумирање 0,8%. Природно изумреле сите стебла кои требало да бидат извадени со првата прореда, а тоа се стеблата од III кат на потиснати стебла. Од распоредот на стеблата по деблински степени, по четири вегетациони периоди на развој, се гледа една голема дисперзија на бројот на стеблата од помалите кон поголемите деблински степени. Така, бројот на стеблата од 6,5—13,5 см, процентуално прераснувал односно се смалувал од — 45,5 до — 100,0%, за во поголемите деблински степени да се зголеми и до 700,0%.

Од графиконот бр. 1, исто така, се гледа дека културата пред првата прореда имала еднодобна структура со лева асиметричност. Левата асиметричност ја сочинувале потиснатите стебла. По изведувањето на првата прореда, левата асиметричност е поместена десно. По четири вегетациони периоди, со прераснување на стеблата од потенки кон подебели, добиена е скоро правилна звончеста структура, со најголем број стебла, од 8—14 см.


Структурата по број на стебла во контролната црнборова култура прикажана е во графикон бр. 2 при поставувањето (21. XI. 1976) и по четири вегетациони периоди на слободен развој (7. XI. 1980). Од него се констатира следново:

При поставувањето на површината, регистрирани се вкупно 5.650 стебла на 1 ха, што е идентично како и во проредуваната површина и е потврда за нејзиниот правилен избор и понатамошна компарација. Стеблата се распределени во деблински степени од 2,6—16,5, со единствено учество на стебла (0,9%) со дијаметар од 23 см. Тоа се стебла од постара црнборова култура како и во проредуваната површина. Од вкупниот број стебла, 70,8% групирани се во дебелинските степени од 6—12 см., што е исто така идентично како и во проредуваната површина. Од вкупниот број стебла, 99,6% се стебла од црн бор, а со 0,4% овде е застапен дабот горун.

По четири вегетациони периоди на слободен развој, регистрирана е следнава состојба: Регистрирани се вкупно 4.700 живи стебла на 1 ха. Природно изумреле 950 стебла на 1 ха, или процентот на природно изумирање од 16,8% е поголем за 16,0% во однос на проредуваната површина. Од процентот на природно изумрените стебла се гледа дека и во контролната површина изумирале потиснатите стебла со граден дијаметар од 2,6—3,5 см. Тоа, пак, покажува дека во неодгледуваните црнборови култури е зголемена отпасноста од појава на заразни болести и штетни инсекти.


РАСПРЕДЕЛБА БРООТ НА СТЕЕЛАТА ПО ДЕБЛИНСКИ СТЕПЕНИ
ВО ОДГЛЕДУВАНА ЦРН БОРОВА КУЛТУРА

СОСТОЈБА:



РАСПРЕДЕЛБА БРООТ НА СТЕЕЛАТА ПО ДЕБЛИНСКИ СТЕПЕНИ
ВО НЕОДГЛЕДУВАНА (КОНТРОЛНА) ЦРН БОРОВА КУЛТУРА

СОСТОЈБА:



Од распределбата на бројот на стеблата по деблински степени при поставувањето на контролната површина се гледа дека културата имала еднодобна структура, со исто така, лева асиметричност што ја сочинувале стебла од помалите деблински степени. По четири вегетациони периоди на слободен развој, левата асиметричност незабележливо е поместена десно. Поместувањето десно го извршиле изумрените стебла, како и стеблата кои непречено имаат можност да се развиваат. Тоа, пак, покажува дека она што не го извршува човекот, ќе го изврши природата, но, со големи загуби за стопанството и со многу ризици.

3. Структура на дрвната маса по деблински степени во одгледувања и неодгледувања (контролна) црнборова култура

Крајната цел на сите шумско-одгледувачки зафати е во резултатите искажани преку дрвните маси, односно во зголемувањето на нивниот квалитет и квантитет, а притоа постојано да се има предвид потрајноста во производството и општокорисната функција на шумата. Од предното се поставува следново прашање: каков бил развојот на проредуваната во однос на контролната црнборова култура во однос на прирастот на дрвна маса.

На графиконот бр. 3 по деблински степени прикажана е структурата на дрвната маса во проредуваната црн-борова култура, со состојба пред првата прореда (21. XI. 1976), по првата прореда (21. XI. 1976) и по 4 години развој (7. XI. 1980). Од истиот графички преглед се констатира следново: вкупната дрвна маса пред првата прореда изнесувала $103,650 \text{ m}^3/\text{ха}$. Со првата прореда изведена е дрвна маса од $32,125 \text{ m}^3/\text{ха}$ или интензитетот на зафатот од 31,0%. По четири вегетациони периоди на развој, во одгледуваната површина, по истиот метод, определена е дрвна маса од $105,550 \text{ m}^3/\text{ха}$, што претставува прираст на дрвна маса од $34,025 \text{ m}^3$ или годишен прираст од $8,506 \text{ m}^3/\text{ха}$.

Со првата прореда, добиена е следнава сортиментна структура:


1. Греди (подебели од 12 см)	$9,912 \text{ m}^3/\text{ха}$ или 30,9%
2. Колци	$15,788 \text{ m}^3/\text{ха}$ или 49,1%
3. Отпадок	$6,425 \text{ m}^3/\text{ха}$ или 20,0%

Вкупно: $32,125 \text{ m}^3/\text{ха}$ или 100,0%


Заради оценување на успехот или неуспехот на изведените прореди, ќе извршиме компарација на резултатите од прирастот на дрвна маса во непроредуваната (контролна) црнборова култура, што се прикажани на графиконот бр. 4. Од него се констатира следново: Вкупната дрвна маса, при поставувањето на контролната површина (21. XI. 1976) изнесувала $97,050 \text{ m}^3/\text{ха}$, што е за $6,600 \text{ m}^3/\text{ха}$, помалку од одгледуваната површина при нејзиното поставување.

По четири вегетациони периоди на слободен развој, по ист метод, определена е дрвна маса од $126,775 \text{ m}^3/\text{ха}$ што претставува згот-

РАСПРЕДЕЛЕЊА НА ДРВНАТА МАСА ПО ДЕБЛИНСКИ СТЕПЕНИ ВО
ОДГЛЕДЕУВАНА ЦРН БОРОВА КУЛТУРА



РАСПРЕДЕЛЕЊА НА ДРВНАТА МАСА ПО ДЕБЛИНСКИ СТЕПЕНИ ВО НЕОД-
ГЛЕДЕУВАНА (КОНТРОЛНА) ЦРН БОРОВА КУЛТУРА



лемување од 29,725 м³/ха или годишен прираст од 7,431 м³/ха. Спореден годишниот прираст во одгледуваната (8,506 м³/ха) со годишниот прираст во контролната површина (7,413 м³/ха) се добива позитивна разлика од 1,075 м³/ха. Од изведените анализи, може да се заклучи следново:

— Со одгледувањето вештачки подигнатите црнборови култури се зголемува прирастот на дрвна маса.

— Со одгледувањето се искористува и прирастот на дрвна маса, како и масата која без проредување би пропаднала.

— Ако проредите се вршат во петгодишен период, би користеле дрвна маса од 42,530 м³/ха, или годишно по 8,506 м³/ха. Ако, пак, проредите не се изведуваат, за пет години се губи дрвна маса од 37,155 м³/ха или годишно по 7,413 м³/ха.

— Со проредите не само што се зголемува прирастот по дрвна маса, туку и се подобрува биолошко-квалитетната структура на културите, како и отстранување на опасностите од појава на заразни болести и штетни инсекти.

Изведените изучувања за структурните елементи, особено за прирастот на дрвна маса по единица површина, многу јасно ја покажаа својата оправданост, останува само прашањето: каков ќе биде понатамошниот развој на културите со понатамошните одгледувачки мерки, зашто периодот од четири години е сосема кус и во него не може да се согледаат бројни прашања, особено не оптималниот период на развој, па сè до нивното природно обновување.

ЗАКЛУЧОК

Во литературата, по прашањето за времето на почеток на одгледување на црнборови култури, постојат различни мислења. Уште А. Фране (според С. Радулов и К. 1972), во својата сивикултура, истакнал дека „проредите се основа за одгледување на изразито хелиофилни видови како што е црниот бор, и со нив треба рано да се започне, за да не дојде до успорен прираст, односно оневозможување правilen развој на круните, со што би бил забавен процесот на создавање срцевина и ослађување на биолошката отпорност на единките спрема инсектите и габите“. Затоа, тој е на мислење со одгледувачките мерки во културите од бор да се започне во нивната 10-годишна старост. Со слични сфаќања е и М. Е. Ткаченко.

Х. Перин (1954), смета, за почеток на проредите да се усвои староста од 15—20 години на помалите надморски височини, а на поголемите, староста од 25—30 години. В. Шеделин, (1936), е уште порешителен во своите сфаќања, со проредите да не почнува пред 20-годишна старост.

С. Радулов и К. (1972), анализирајќи го прирастот по височина и дебелина на култури од црни бор, доаѓа до заклучок дека максимален прираст се постигнува при старост од 11—15 години, а дека височинскиот прираст почнува да опаѓа и на старост од 15—20 години, и го прифаќа мислењето со одгледувач-

ките мерки да се започне порано од 20 години, а барем од нивната 15-годишна возраст.

Од нашите изведени изучувања не можеме да се согласиме со предложената старосна граница. Почетокот на одгледувањето зависи од повеќе фактори, а од нив како најважни ги сметаме: бројот на садниците по единица површина, како и месторастечките услови. Од анализираните црн-борови култури се гледа дека староста на културите по поставувањето на отгледите била 19 години. Во тој момент, вкупниот број на живи стебла изнесувал 5.650 стебла на 1 ха. Олку високиот број стебла во овој период зборува дека единките биле во меѓусебна силна конкуренција за простор во почвата и во воздухот. Во таквата сила конкуренција, единките формирале тесни круни, со изразито голем прираст во височина. Во конкуренцијата за простор во почвата, најголемиот број единки формирале слабо развиен коренов систем, со што осетно е намалена стабилноста во почвата, така што при големи влажни снежни врнежи се забележуваат масовни снегоизвали.

Поради големиот број заболени, заслабени и без перспектива стебла, со првата прореда бевме приморани да извршиме зафат од 44,7% по број на стебла, особено во III кат на потиснати стебла.

Од наведените причини, сметаме за потребно да го истакнеме следново: Ако бројот на стеблата во културите е поголем од 3.000 единки на 1 ха, со проредите треба да се започне во нивната 10-годишна возраст. Ако бројот на единките во културните е помал од 3.000 броја на 1 ха, со проредите може да се започне и подоцна, но, не и по нивната 20-годишна возраст.

Од нашите изведени одгледувачки зафати-прореди, во прибровите култури на местото викано „Иванов Дол“ иако за сосема кус период, можеме со сигурност да ги донесеме следниве поважни заклучоци:

— Со првите одгледувачки мерки — прореда е започнато кога културите биле со старост од 19 години. Поради големиот број единки по единица површина, наведената старост ја сметаме за критична граница, по која одгледувачките мерки може да бидат и задоцнети.

— Со изведената прореда, извадени се сите заболени, слабо витални и безперспектива стебла, потоа стеблата од I кат наддоминантни стебла кои го оневозможуваат развојот на избраните стебла, како и мал процент на неквалитетни стебла од II кат на културата.

Со вадењето на заболените и биолошки ослабените стебла, спречена е опасноста од појава на заразни болести и штетни инсекти.

Со вадењето на крупно димензионираните стебла, создадени се поволни услови за побрз и понормален развој на избраните стебла, а со вадењето на неквалитетните од II слой, подобрена е биолошко-квалитетната структура на културите.

— Со изведените одгледувачки мерки — прореда и кастрење на гранки, црниот бор при дадената старост и при дадените растежни услови, започнува поинтензивно да прираснува во дебелина. Поради тоа, одгледувачките мерки се не само корисни, туку и неопходни, како од биолошки, така и од економски карактер.

— Со одгледувањето значително се зголемува и прирастот на дрвна маса.

— Со проредите, на оваа возраст од културите, околу 80% од масата се искористува како селска граѓа, а до 100,0% има можност за индустриска преработка.

— Во дадените растечки и насадни услови, ако проредите се изведуваат на секоја петта година, годишниот прираст на дрвна маса, односно годишниот бруто етат би изнесувале по околу 8 м³/ха.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бунушевец, Т. и Антиќ, М. (1951): „Утицај култура неких врста шумскон дрвећа на едафске услове Делиблатске Пешчаре“. Годишњак Шумског факултета, 2, Београд.
2. Деканиќ, И. (1962): „Квантитативно и квалитативно повеќање производство дрвне масе у мешовитим састојинама брежулкастих терија. Гласник за шумске покусе, Загреб.
3. Радуловиќ, С. (1963): „Студија развоја белог бора на Делиблатској пешчари“. Зборник радова института за шумарство и дрвну индустрију, Београд.
4. Радуловиќ, С. (1972): „Прилог питању утицаја прореда на развој црног бора и белог бора на Делиблатској Пешчари“. Шумарство 1—2, Београд.
5. Schaedelin, W. (1936): „Die Auslesedurchfotstung alsevziet biungs- betrieb Hötshster. Wertleistung, Zürich.

SUMMARY

CULTIVATING ARTIFICIALLY RAISED PINE CULTURES (*Pinus nigra*, L.)

S. Mirčevski

In SR Macedonia a programme for afforesting of the bare land in the mountain region has been elaborated. The same programme provides that the afforesting will be finished by 2000, during which scientific researches of their raising will be done, in order to make their biological researches of their raising will be done, in order to make their biological qualitative structure better and also to enlarge the profit of wooden mass. The preliminary results of such researches have been given in this work, for pine wood only. It is also said that before the first rarefaction when the cultures were at the age of 19. the number of living trunks was 5650 pieces/ha. With the first rerefaction 2525 pieces/ha, or an intensity of 44,7% were taken out. With this intensity, taken out were all the ill and half-living trunks from the 11 storey as well as the trunks from the 1 storey whisky their crowns stopped the development of the chosen trunks. After a five years development an annual growth of 8,506 m³/ha has been registered, which compared with uncultivated pine cultures is bigger for 1,075 m³/ha. In this work, it is also shown that rarefaction should be done each five years, while the beginning cultivating methods should begin at the age of 10.